



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Skoplje
p. fah 5

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања број 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 23 јануари 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XIX

Цена на овој број е 50.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фак 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-061; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

37.

Врз основа на членот 71 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61), во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДАЖБАТА НА ДЕВИЗИ ЗА УВОЗ НА ТЕХНИЧКИ СТОКИ

1. Овластените банки ќе им ги продаваат девизите за увоз на технички стоки, по правило, на трговските стопански организации на големо регистрирани за увоз на тие стоки (технички дуќани, консигнациони лагери), деловите здруженија на производствените стопански организации и на групите производители, а по исклучок и на одделни производствени стопански организации.

2. Како технички стоки, во смисла на точката 1 од оваа наредба, се подразбираат помошните и потрошните репродукциони материјали од сервиска изработка, со широка примена во производството, што ги користат голем број стопански и други организации во релативно мали количини.

3. Овластените банки ќе им ги продаваат девизите за увоз на технички стоки на оние трговски стопански организации на големо кои:

1) со увозот го пополнуваат асортиманот на стоките на сопствени лагери;

2) се специјализирани за снабдување на индустријата, сообраќајот, градежништвото, земјоделството и занаетчиството со определени видови технички стоки;

3) го обезбедуваат вршењето на сервисни работи, ако е во прашање продажба на материјали за одржување;

4) имаат соодветни лагери за сместување на стоки и за манипулација со стоките;

5) во поголем дел ја финансираат работата на увоз со сопствени средства;

6) се обврзуваат на примена на што пониска маржа.

4. Овластените банки ќе ја вршат продажбата на девизи за увоз на технички стоки во согласност со прописите со кои е регулиран увозот на одделни видови стоки.

5. Овластените банки можат во определени временски растојанија да распишуваат конкурси за продавање девизи за увоз на определени технички стоки.

Банката ќе му ги продава девизите на увозникот за кого врз основа на спроведениот конкурс ќе утврди дека поднесол најповолна понуда во поглед исполнувањето на условите од точката 3 на оваа наредба.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3-164/1

5 јануари 1963 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Киро Глигоров, с. р.

38.

Врз основа на чл. 36 и 63 став 4 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57, 44/58, 42/59, 48/59, 10/61, 52/61, 12/62 и 53/62) и членот 15 оддел I под а) точка 5 алинеја 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА

I. Основни одредби

Член 1

Воените инвалиди од војните (во понатамошниот текст: инвалидите) го остваруваат лекувањето во природни лекувалишта под условите и според постапката што се предвидени со овој правилник.

Лекувањето во природно лекувалиште е дополнителен вид на лекувањето и има за цел подобрување на здравствената состојба и работната способност на инвалидот.

Член 2

Инвалидите се упатуваат во природни лекувалишта на лекување ако според медицинските индикации е неопходно такво лекување.

Предлогот за упатување на инвалид во природно лекувалиште за лекување на определена болест се дава само ако инвалидот во текот на последната година е лекуван од болест медикаментозно, оперативно, диететски или со физикална терапија.

Член 3

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита (во понатамошниот текст: општинскиот орган на управата) го упатува инвалидот на лекување во природното лекувалиште што го определила лекарската комисија (член 8).

Член 4

Придружникот на инвалидот што на инвалидот му е потребен за времето на лекувањето во природно лекувалиште, има право на потполно снабдување во лекувалиштето додека е инвалидот на лекување.

II. Индикации за лекување, траење на лекувањето и постапка за упатување на лекување

Член 5

Ќе се смета дека во смисла на овој правилник постојат медицински индикации за лекување во природно лекувалиште ако се утврди дека прегледаниот инвалид болува од некоја од болестите наведени како индикации во Листата на индикациите и контраиндикациите за лекување во природни лекувалишта (во понатамошниот текст: Листа на индикациите и контраиндикациите).

Листата на индикациите и контраиндикациите е напечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 6

Лекувањето на инвалиди во природно лекувалиште според одредбите од овој правилник трае 21 ден.

Член 7

Лекувањето на инвалиди во природно лекувалиште се врши во здравствена установа или во посебен објект за лекување на воените инвалиди од војните.

Член 8

Во постапката за упатување на инвалиди во природни лекувалишта на лекување учествуваат: лекарот поединец односно здравствената установа, лекарската комисија при општинскиот орган на управата (во понатамошниот текст: лекарската комисија) и комисијата на вештаци — лекари при органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита (во понатамошниот текст: комисијата на вештаци).

Член 9

Ако лекарот поединец или здравствената установа во која се лекува инвалидот утврди дека на инвалидот му е неопходно лекување во природно лекувалиште, дава образложен предлог на образецот Болеснички лист за лекување на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта (во понатамошниот текст: болеснички лист), што е напечатен кон овој правилник и е негов составен дел и ѝ го доставува на лекарската комисија преку општинскиот орган на управата на чие подрачје престојува инвалидот.

Резултатите на лабораториското и специјалитичкото испитување што се внесуваат во болесничкиот лист не можат да бидат постари од три месеци.

Ако лекарот поединец по прегледот и испитувањето на инвалидот кој во текот на лекувањето барал да се лекува во природно лекувалиште, најде дека постојат медицински индикации за такво лекување, ќе му го соопшти на инвалидот своето мислење.

Инвалидот што не е задоволен со мислењето од лекарот поединец, може да ѝ изјави приговор на надлежната лекарска комисија. Приговорот го изјавува инвалидот усно, штом ќе му биде соопштено мислењето, и приговорот се забележува во определената рубрика на болесничкиот лист, кој го потпишува и инвалидот. По изјавениот приговор предметот ѝ се доставува на лекарската комисија на оценка преку општинскиот орган на управата на чие подрачје престојува инвалидот.

Ако е седиштето на лекарската комисија надвор од подрачјето на општинскиот орган на управата на чие подрачје престојува инвалидот тој ќе му го испрати предметот на општинскиот орган на управата при кој постои лекарска комисија, со кратки податоци за досегашното лекување на инвалидот во природни лекувалишта и за успехот на тоа лекување.

Член 10

Лекарската комисија се состои од три члена. Два члена се лекари (интернист и хирург), а еден — претставник на здружението на воените инвалиди од војните.

Членовите на лекарската комисија, подрачјата на кои ја вршат тие својата дејност и седиштата на тие комисии ги определува републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита.

Административните работи на лекарската комисија ги врши општинскиот орган на управата при кој постои лекарската комисија.

Член 11

Откако ќе го прими предметот лекарската комисија го поканува инвалидот заради преглед и по

извршениот преглед ја запишува најдената здравствена состојба во определените рубрики на болесничкиот лист. Ако најде за потребно, лекарската комисија може покрај прегледот да изврши и други медицински испитувања.

Член 12

Ако лекарската комисија утврди дека се исполнети условите за лекување на инвалидот во природно лекувалиште (чл. 2 и 5), таа го определува лекувалиштето во кое треба инвалидот да се лекува. Ако за лекување постојат повеќе природни лекувалишта лекарската комисија ќе ги наведе сите тие лекувалишта.

Ако лекарската комисија најде дека на инвалидот му е потребен придружник за време на патувањето, таа ќе оцени дали на инвалидот му е потребен придружник и за времето на лекувањето во лекувалиште.

За своето мислење лекарската комисија го известува инвалидот, па предметот му го враќа на општинскиот орган на управата на чие подрачје престојува инвалидот.

Член 13

Ако лекарската комисија најде дека не постојат услови за упатување на инвалид во природно лекувалиште на лекување, таа го забележува своето мислење во соодветната рубрика на болесничкиот лист и му го соопштува на инвалидот.

Против мислењето на лекарската комисија кое не е усвоено предлогот на лекарот поединец односно на здравствената установа (член 9) инвалидот може да ѝ изјави приговор на комисијата на вештаци во рок од ~~три~~ ^{дванаесет} дена од денот на соопштувањето. По изјавениот приговор лекарската комисија ѝ го доставува предметот со приговорот на комисијата на вештаци преку органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита.

Мислењето на лекарската комисија од ставот 1 на овој член дадено по приговорот на инвалидот изјавен против мислењето на лекарот поединец (член 9 ст. 3 и 4) е конечно и лекарската комисија му го враќа предметот на општинскиот орган на управата на чие подрачје престојува инвалидот.

Член 14

Комисијата на вештаци се состои од четири члена. Три члена се лекари (интернист, хирург и невролог) а еден е претставник на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна — од редовите на инвалидите.

Членовите на комисиите на вештаци, подрачјата на кои ја вршат тие својата дејност и седиштата на тие комисии ги определува републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита.

Административните работи на комисијата на вештаци ги врши органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита при кој постои комисијата на вештаци.

Член 15

Комисијата на вештаци го дава своето мислење врз основа на медицинската документација, а ако најде за потребно може да го повика и инвалидот на преглед. Ако смета дека треба да се дополни медицинското испитување, ќе определи без одлагање негово дополнување.

Мислењето на комисијата на вештаци е конечно. Комисијата на вештаци му го враќа предметот со своето мислење на општинскиот орган на управата на чие подрачје инвалидот престојува, кој за мислењето на комисијата на вештаци го известува инвалидот.

Член 16

Лекарските комисии и комисиите на вештаци се состануваат и работат по потреба.

Член 17

Општинските органи на управата се должни да водат евиденција за инвалидите лекувани во природни лекувалишта. Евиденцијата содржи податоци

за тоа колку инвалиди се лекувани во бањи, планини, на море, од кои болести и за групите на инвалидитетот на инвалидите.

Заради водење на евиденција се основуваат здравствени досиеја на инвалидите, во кои се чуваат болесничките листови со медицинската документација и со податоците пропишани во членот 27 од овој правилник.

Член 18

Ако е во прашање лекување на воен инвалид од војните — осигуреник што е во работен однос, општинскиот орган на управата на чие подрачје престојува инвалидот ќе го извести за тоа надлежниот комунален завод за социјално осигурување и органот, установата односно организацијата во која е запослен инвалидот.

III. Поканување на лекување

Член 19

Општинскиот орган на управата на чие подрачје престојува инвалидот ќе му го достави на определеното лекувалиште предметот на инвалидот кој треба да биде упатен на лекување, со болесничкиот лист и со медицинската документација, заради поканување на инвалидот на лекување.

Ако инвалидот не го започне лекувањето во природно лекувалиште во рок од три месеци од денот кога лекарската комисија односно комисијата на вештаци ја утврдила потребата од лекување во такво лекувалиште, инвалидот може да го започне лекувањето во природно лекувалиште само врз основа на ново мислење од лекарската комисија односно од комисијата на вештаци, на која за таа цел ѝ се доставува предметот преку општинскиот орган на управата на чие подрачје престојува инвалидот.

Член 20

Поканата на лекување му ја упатува на инвалидот природното лекувалиште определено за сместување и лекување на инвалидот. Поканата треба да му биде доставена на инвалидот најдоцна на 15 дена пред почетокот на лекувањето.

Член 21

Ако е инвалидот од оправдани причини (смртен случај во фамилијата, болест и сл.) спречен да го започне лекувањето на определените дена, за тоа е должен веднаш да го извести лекувалиштето што го повикало на лекувањето.

Член 22

Кога природното лекувалиште ќе биде известено дека е инвалидот спречен од оправдана причина да го започне лекувањето на определените дена, ќе го повика инвалидот да дојде подоцна на лекување, но најдоцна во рокот од членот 19 на овој правилник.

Член 23

Ако капацитетот на природното лекувалиште на кое му е доставен предметот на инвалидот заради повикување на лекување не допушта да се повика инвалидот во рокот од членот 19 на овој правилник, лекувалиштето во рок од осум дена од денот на приемот на предметот ќе му го врати предметот на општинскиот орган на управата со причините за враќање на предметот.

Во случајот од ставот 1 на овој член општинскиот орган на управата ќе му го достави предметот на друго лекувалиште, ако лекарската комисија во своето мислење назначила повеќе лекувалишта во кои може да се лекува инвалидот, за што истовремено ќе го извести и инвалидот.

Ако лекарската комисија во своето мислење не предвидела можност за лекување во повеќе лекувалишта, општинскиот орган на управата ќе побара од лекарската комисија мислење за тоа дали може инвалидот да се упати на лекување во некое друго лекувалиште.

IV. Постапка во природно лекувалиште

Член 24

По доаѓањето во природно лекувалиште инвалидот е должен да се подложи на лекарски преглед.

Ако при прегледот лекарот на лекувалиштето најде дека инвалидот боледува од болест поради која лекувањето во тоа лекувалиште е контраиндицирано, инвалидот нема да го започне лекувањето. Во тој случај лекувалиштето ќе го врати инвалидот, на кој ќе му издаде за тоа потврда, а предметот со лекарскиот наод и мислење ќе му го врати на надлежниот општински орган на управата заради повторно разгледување на здравствената состојба на инвалидот од страна на надлежната лекарска комисија. Во овој случај трошоците за сместување и исхрана на инвалидот и на неговиот придружник за најмногу два дена паѓаат на товар на средствата предвидени за лекување на инвалидот.

Член 25

Природното лекувалиште му ги дава на инвалидот сите видови здравствена заштита и другите услуги предвидени во договорот склучен во смисла на членот 29 од овој правилник.

Член 26

Инвалидите што се наоѓаат на лекување во природно лекувалиште се должни да се придржуваат кон правилата на лекувалиштето во поглед на редот и дисциплината, како и кон советите и упатствата дадени од страна на лекарот на лекувалиштето.

Член 27

По завршеното лекување определениот лекар на природното лекувалиште е должен да го прегледа инвалидот и да го забележи успехот на лекувањето во определената рубрика на болесничкиот лист, со назначување на должината на престојот на лекување. Кога ќе бидат забележени овие податоци, лекувалиштето му го враќа предметот на надлежниот општински орган на управата, а на инвалидот му издава потврда за извршеното лекување.

V. Преодни и завршни одредби

Член 28

Ако во постојните здравствени установи и во посебните лекувалишта за лекување на воените инвалиди од војните не може да се обезбеди сместување на сите инвалиди што се упатуваат на лекување, може да се изврши сместување и исхрана на инвалидите и во одморалиштата на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна, со обезбедување на лекарски прегледи и други неопходни здравствени услуги.

Во бањите во кои не е можно да се обезбеди сместување и исхрана на инвалидите во здравствената установа, сместување и исхрана можат да се обезбедат и во другите објекти на тоа бањско лекувалиште. Во овој случај треба да се обезбеди лекарските прегледи, лекувањето и другите здравствени услуги да се вршат кај здравствената служба при управата на бањското лекувалиште.

Член 29

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита или органот што ќе го определи тој ги склучува договорите со здравствените установи односно со одморалиштата и со другите објекти од членот 28 на овој правилник, со кои ги утврдува видовите, обемот и квалитетот на здравствените услуги, рокот во кој го поканува здравствената установа инвалидот на лекување, кој не може да биде подолг од еден месец од денот на приемот на предметот, сместувањето и исхраната што им се обезбедуваат на инвалидите за време на лекувањето, цените за давањето на услугите, начинот на пресметувањето и плаќањето на услугите и други права и обврски на природното лекувалиште.

Член 30

Ликвидација и исплата на сметките во врска со лекувањето на инвалиди во природни лекувалишта

врши општинскиот орган на управата што го упатил инвалидот на лекување.

Ликвидација и исплата на сметките за лековите издадени според рецептите за време на лекувањето на инвалиди во природни лекувалишта врши општинскиот орган на управата на чие подрачје е лекувалиштето.

Член 31

Општинскиот орган на управата му доставува на републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита секоја година до 31 јануари, преку органот на управата на околскиот народен одбор надлежен за работите на социјалната заштита, статистички податоци за лекувањето на инвалиди во природни лекувалишта за изминатата календарска година. Републичкиот орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита му доставува до крајот на февруари збирни податоци за територијата на народната република на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје и социјална политика. Образецот Статистички извештај за лекувањето на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта, на кој ќе се доставуваат податоците е напечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 32

По исклучок од одредбата на членот 9 став 2 на овој правилник, во постапката за утврдување на потребата од лекување на инвалид во природни лекувалишта во текот на 1963 година ќе се земаат предвид резултатите на лабораториското и специјалистичкото испитување што не се постари од 6 месеци.

По исклучок од одредбата на членот 19 став 2 на овој правилник, лекувањето во природно лекувалиште во 1963 година може да го започне инвалид во рок од 6 месеци од денот кога лекарската комисија односно комисијата на вештаци ја утврдува потребата од такво лекување.

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за упатување на воените инвалиди од војните на лекување во природни лекувалишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/57).

Член 34

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 15—69

7 јануари 1963 година

Белград

Секретар
за народно здравје и социјална
политика,

Мома Марковиќ, с. р.

Л И С Т А

НА ИНДИКАЦИИТЕ И КОНТРАИНДИКАЦИИТЕ
ЗА ЛЕКУВАЊЕ ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУВАЛИШТА

А. БАЊСКО ЛЕКУВАЊЕ

И. Индикации

Ќе се смета дека е лекување во соодветно бањско лекувалиште индицирано ако инвалидот боледува од некоја од следните болести:

- 1) болести на желудникот:
- а) гризлица на желудникот по потполна радиолошка санација постигната со медикаментозно лекување — во текот на две години едноподруго;
- б) дуоденална гризлица во рана развојна фаза — во текот на три години едноподруго;
- в) состојба по операција на желудникот — ресекција или гастро-ентероанастомоза — извршена поради гризлица на желудникот или на дванаесетпалечното црево — во текот на една година, а ако

е следена со општа неповолна состојба — во текот на три години едноподруго;

- 2) болести на цревата:
 - а) хроничен колитис и ентероколитис со изразити знаци на потхранетост по завршено болничко лекување — во текот на три години едноподруго;
 - б) болести на црниот дигер:
 - а) реконвалесценти состојби по прележан акутен хепатитис;
 - б) постхепатитична состојба или хроничен хепатитис со изразено растројување на функциите на црниот дигер — во текот на две години едноподруго;
 - в) болести на жолчниот меур и жолчните патишта:
 - а) состојба по отстранување на жолчниот меур — во текот на две години едноподруго по операцијата;
 - б) болести на бубрезите и мочните патишта:
 - а) микролитијаза;
 - б) состојба по операција на бубрезите и мочните патишта, извршена заради отстранување на камен — во текот на две години едноподруго по операцијата;
 - в) болести на женските полови органи: хронични воспалителни процеси од понов датум како дополнение на медикаментозното лекување — во текот на три години едноподруго;
 - г) болести на зглобовите:
 - а) хронични воспалителни ревматски процеси во зглобовите или 'рбетниот столб (примарен и секундарен хроничен ревматизам на зглобовите), со потечување на зглобовите, периартикуларни инфилтрати или упорни болки — без коскени анкилози;
 - б) спондилоартрози од понов датум, со постојани болки и спастични контрактури на мускулите — во текот на три години едноподруго;
 - в) дегенеративни и посттравматски промени на зглобовите (артрози), со рендгенски докажани анатомски промени на зглобовите, со изразено растројување на функцијата и со посилни болки;
 - г) периартрити — со потечување, болки и растројување на функцијата — во текот на две години едноподруго;
 - д) болести на метаболизмот:
 - а) шеќерна болест од понов датум, во полесна форма, добро урамнотежена — во текот на три години едноподруго;
 - б) болести на нервите и на централниот нервен систем:
 - а) токсични, воспалителни или траматски промени на периферните нерви по медикаментозна или физикална терапија — во текот на две години едноподруго;
 - б) фантомски болки по ампутиација;
 - в) реконвалесцентни состојби по операција на краниумот или 'рбетниот столб;
 - г) невромускуларни атрофији од дегенеративна или воспалителна природа, по медикаментозна или физикална терапија — во текот на три години едноподруго;
 - д) парези и плегии (моно—, хеми—, пара—) од поскор датум, ако нема промени на кардиоваскуларниот апарат — во текот на три години едноподруго;
 - е) генерализиран невродерматитис или хронично рецидивирачко алергично заболување на кожата (уртикарија и сл.), по подолго неуспешно лекување — во текот на две години едноподруго.

II. Контраиндикации

Бањско лекување е контраиндицирано, та на истото не може да се упати инвалид што боледува од некоја од следните болести:

- 1) според општата контраиндикација:
 - а) сите акутни фебрилни заболувања;
 - б) сите форми на туберкулоза на белите дробови или на други органи, со знаци на активитет;
 - в) малигни тумори или малигни хемопатии;
 - г) состојби на намалена реактивност на организмот (хронични конзумптивни заболувања, старечка истоштеност, кажектични состојби и сл.);

д) состојба по прележано инфективно заболување и обемно крварење, во траење до 6 месеци;

г) крвни болести — пернициозна анемија, тешка анемија, хеморагични дијатези, панмиелофтиза, агранулоцитоза;

е) несанирани фокалози што можат да се доведат во врска со заболувањето поради кое се бара бањско лекување;

2) болести на желудникот:

а) гризлица на желудникот во фаза на еволуција (со рендгенски видлива ниша);

б) стенози на пилорусот и дуоденумот;

в) гризлица на дванаесетпалечното црево со компликации (пенетрација, перфорација, крварење) или со зачестени кризи на болките;

3) болести на цревата:

а) субоклузии и илеуси;

б) болести на црниот дигер:

а) цироза на црниот дигер, со или без асцит;

б) абсцес на црниот дигер;

5) болести на жолчниот меур и жолчните патишта:

а) камења на жолчниот меур или на жолчните патишта;

б) хидропс на жолчниот меур;

в) болести на бубрезите и мочните патишта:

а) сите форми на нефритис и нефроза;

б) непроодни мочни патишта поради камен;

в) цистопиелитис предизвикан со блокада на мочните патишта — додека трае блокадата;

7) болести на женските органи:

а) бременост;

б) матрорагија;

8) болести на зглобовите:

а) ревматска треска во фаза на еволуција, со и без промени на срцето;

б) примарни и секундарни хронични воспалителни ревматски процеси во фаза на еволуција;

9) болести на нервите и на централниот нервен систем:

а) сите потешки органски болести на мозокот и на рбетната мозочница;

б) епилепсија со зачестени напади;

в) потешки психози и психопатии;

10) болести на жлездите со внатрешно лачење:

а) шеќерна болест со промени на крвните садови, очите или нервниот систем;

б) тешка форма на шеќерна болест склона на ацидоза;

в) Базедовлева болест;

г) други потешки болести на жлездите со внатрешно лачење (Sy Cushing, Mb Simmonds, акромегалија, манифестна тетанија и др.);

11) болести на белите дробови:

силно изразен енфизем на белите дробови;

12) болести на срцето и на крвните садови:

а) валвуларни мани — нестабилизирани еволуции и недостатоно компензирани;

б) сите кардиопатии во фазата на декомпензација и недостатоно компензирани;

в) други потешки органски заболувања на срцето и коронарните садови;

г) состојба на покачен крвен притисок со промени на крвните садови на срцето, бубрезите или очното дно;

д) состојба на покачен крвен притисок со дијастолни притисок постојано над 110 mm Hg;

13) болести на коските:

а) остеоартикуларна туберкулоза;

б) хроничен фистулозен остеомиелитис.

Б. КЛИМАТСКО ЛЕКУВАЊЕ ВО ПЛАНИНИ

1. Индикации

Ке се смета дека е лекување во височинско климатско лекувалиште до 1.200 метра индицирано ако инвалидот боледува од некоја од следните болести:

1) болест на хематопоезните органи:

а) посилна секундарна анемија поради загуба на крв, хронични воспалителни процеси, растројување на исхраната и варењето по завршено болничко лекување — во текот на една година;

2) нетуберкулозно заболување на органите за дишење:

а) бронхијална астма со зачестени напади, која бара планинска клима;

3) болест на ендокриниот систем:

а) хипертиреоза во ремисија постигната со лекување;

4) изразена општа телесна слабост, како последица од хронично заболување на желудникот или цревата, како дополнително на диететско и медикаментозно лекување — во текот на две години едноподруго;

5) реконвалесцентна состојба по прележани потешки заболувања — по завршено болничко лекување;

6) болести на нервите и на централниот нервен систем:

а) реакциони психоневротски состојби, како придолжеток на болничко лекување — во текот на две години едноподруго;

б) состојба на добра (социјализирана) ремисија, по психози;

7) туберкулоза:

а) стационарна туберкулоза на белите дробови или на други органи, смирена со активно лекување — во текот на три години едноподруго;

б) туберкулоза на белите дробови, смирена или излекувана со хируршка интервенција и дополнително лекување — во текот на три години едноподруго;

в) туберкулоза на серозите (плеура, перитонеум, перикард, менинг) — по исчезнување на сите манифестации на активитет — во текот на три години едноподруго;

г) туберкулозни заболувања на окото, по примена специфична терапија.

II. Контраиндикации

Инвалид не може да се упати во височинско лекувалиште заради лекување ако е престојот во истото медицински контраиндициран поради некоја од следните болести:

1) сите акутни фебрилни и други акутни потешки заболувања;

2) малигни тумори или малигни хемопатии;

3) сите форми на туберкулоза на белите дробови или на други органи, со знаци на активитет;

4) нелекувана пернициозна анемија;

5) кахетични состојби;

6) стеноза на пилорусот или дуоденумот;

7) камен на жолчниот меур или на жолчните патишта, со зачестени напади од болки;

8) сите форми на нефритис и нефроза, со изразена бубрежна инсуфициенција;

9) непроодни мочни патишта поради камен;

10) метрорагија;

11) заболување на срцето во фаза на декомпензација;

12) посилено изразени дегенеративни промени на срцето или крвните садови на срцето или мозокот;

13) значително покачен крвен притисок со дијастолни притисок над 130 mm Hg.

В. ЛЕКУВАЊЕ НА МОРЕ

1. Индикации

Ке се смета дека е лекување на море индицирано ако инвалидот боледува од некоја од следните болести:

1) болести на органите за дишење:

а) бронхијална астма, со зачестени напади, што бара морска клима;

б) дифузен хроничен бронхитис, со или без бронхиектазии, што не можел да се санира со антибиотско лекување;

2) туберкулоза:

а) фистулозен лимфаденитис, во текот на две години едноподруго по завршено туберкулозостатично лекување;

б) остеоартикуларна туберкулоза без фистули;

в) туберкулозен аднекситис;

г) излекувана остеоартикуларна туберкулоза и туберкулозен аднекситис — во текот на три години едноподруго;

д) потполна или делумна загуба на екстремитет, следена со изразита атрофија на мускулите на чкунките или со ограничена подвижливост на зглобовите: во случај на ампутација на долните екстремитети — секоја втора година, во случај на ампутација на горните екстремитети — секоја трета година;

4) состојба по воспаление на периферните нерви, по медикаментозна или физикална терапија — во текот на две години едноподруго;

5) невралгија како последица на спондилоартритис и спондилоартроза, по медикаментозна или физикална терапија — во текот на три години едноподруго;

6) генерализирана псоријаза.

II. Контраиндикации

Инвалид не може да се упати на море заради лекување ако е тоа лекување контраиндицирано поради некоја од следните болести:

1) акутни фебрилни болести, потешки акутни воспаленија;

2) сите активни форми на туберкулоза на белите дробови, серозите или грлото;

3) сите потешки заболувања на окото;

4) малигни тумори или малитни хемопатии;

5) пернициозна анемија, хеморагична дијатеза, агранулоцитоза, панмиелофтиза;

6) стеноза на пилорусот и дуоденумот;

7) сите форми на хепатитис и цироза на црниот дигер;

8) сите форми на нефритис и нефроза;

9) кажектични состојби;

10) метрорагија;

11) тешки нервни болести;

12) тешки душевни болести;

13) епилепсија;

14) хипертиреоза и Базедовлева болест;

15) тешки форми на шеќерна болест, со склоност кон ацидоза;

16) заболување на срцето во фазата на декомпенсација;

17) посилно изразени дегенеративни промени на крвните садови;

18) изразито висок крвен притисок (со дијастолан крвен притисок од над 120 mm Hg);

19) дерматоза со улцерации.

(Формат 210 × 297 mm)
(страна 1)

БОЛЕСНИЧКИ ЛИСТ

за лекување на воени инвалиди од војните во природни лекувалишта

I. Општи податоци

Фамилијарно и родено име: _____

Татково име: _____

Моминско фамилијарно име: _____

Година на раѓањето: _____

Место на престојот: _____

Лична карта бр. _____

Занимање (точна ознака на работата што ја врши): _____

Установа, претпријатие на запослувањето: _____

Од која војна е инвалид (1914—1918, 1941—1945), мирно време: _____

Признаен за инвалид од _____ група, со _____ % воен инвалидитет

II. Историја на болеста

1. Анамнеза: _____

2. Досегашни лекувања и резултати:

а) бањско-климатски лекувања за последните 5 години
година болест лекувалиште

б) лекување на болеста за која се предлага бањско — климатско лекувалиште _____

(страна 2)

3. Сегашни функционални растројувања: _____

4. Објективни наоди:

Тежина: _____, Височина: _____, То: _____,

Пулс: _____, Se: _____

а) Клинички наод (срце, бели дробови и др.) _____

б) Лабораториски наод (моч, измет, желудачен сок, итн.): _____

в) Хематолошки наод: _____

г) Рендгенски наоди (флуорограф): _____

д) Специјални наоди: _____

5. Дијагноза: _____

6. Дали се санирани жариштата (забите, крајниците и др.) што го предизвикале заболувањето, итн.): _____

7. Мислење на лекарот дадено на _____ 19— година: СЕ ПРЕДЛАГА за лекување во бања — на море — во планинско климатско лекувалиште, бидејќи постојат медицински индикации за неопходно лекување (да се наведе заболувањето од Листата на индикациите и контраиндикациите), поради причините: _____

8. Нема услови за лекување во природно лекувалиште, а поради причините: _____

9. Изјавувам приговор против мислењето (да, не): _____

Потпис на инвалидот,

_____ 19— година

Потпис на лекарот,

(страна 3)

III. Мислење на лекарската комисија

1. Мислење на лекарската комисија дадено на _____ 19— година

2. Постојат медицински индикации за неопходно лекување во бања — на море — во планинско климатско лекувалиште (да се наведе заболувањето од Листата на индикациите и контраиндикациите), поради причините: _____

Лекувањето ќе се изврши во (да се наведе лекувалиштето): _____

3. Нема услови за лекување во природно лекувалиште, поради причините: _____

4. Дали има право на придружник за време на патувањето или и за време на лекувањето (да, не): _____

Потписи на членовите на комисијата:

5. **Согласен со мислењето на комисијата (да, не):** _____
6. **Изјавувам приговор против мислењето на комисијата (да, не):** _____
на _____ 19— година

Потпис на инвалидот,

IV. Мислење на комисијата на вештаци

1. Мислење на комисијата на вештаци дадено на _____ 19— година
2. **Постојат медицински индикации за неопходно лекување во бања — на море — во планинско климатско лекувалиште (да се наведе заболувањето од Листата на индикациите и контраиндикациите), поради причините:** _____
3. **Нема услови за лекување во природни лекувалишта, поради причините:** _____
4. **Дали има право на придружник за време на патувањето или и за време на лекување (да, не):** _____
на _____ 19— година

Потписи на членовите на комисијата:

(страна 4)

V. Податоци за лекувањето во природно лекувалиште

(лекувалиште)

Број на лекарскиот дневник: _____

ЛЕКАРСКИ ДНЕВНИК

Наод при доаѓањето на лекување

На _____ 19— година

Тежина: _____, Височина: _____, То: _____,
Пулс: _____, Се: _____

Бели дробови: _____ Срце: _____

Други наоди: _____

Лабораториски наод: _____

Дијагноза: _____

Терапија: _____

Диета: _____

Тек на лекувањето

Датум	Наод	Се	Терапија	
			бањско-климатска	друга

Наод при заминувањето од лекување

На _____ 19— година

Тежина: _____, Височина: _____, То: _____,
Пулс: _____, Се: _____

Бели дробови: _____ Срце: _____

Резултат на лекувањето (излекуван, подобрен, непроменет, влошен, летален): _____

Мислење на лекарот: _____

Лекувањето е започнато: _____

завршено: _____

Вкупно денови: _____

(М.П.)

Потпис на лекарот,

VI. Потврда на инвалидот за престојот во лекувалиште

Потврдувам дека во лекувалиштето _____
поминав на лекување од _____ до заклучно _____
19— година, т. е. вкупно _____ дена.

Место: _____

_____ 19— година

Потпис на инвалидот,

(Формат 210 × 297 mm)
(страна 1)

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за лекувањето на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта

1. Бањско и климатско лекување

Пријавено	Одбиено	Одобрено	Користеле лекување

2. Одобрено лекување според групата на инвалидитетот

Вкупно	група на инвалидитетот									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

3. Одобрено лекување според видот на болеста

Вид на болеста	Одобрено
Ревматизам	
Ишијас	
Органи за варење	
Крвоток и склероза	
Заболувања на срцето	
Нервни заболувања	
Последици од добиени рани, повреди или озледи	
Туберкулоза	
Кожни заболувања	
Други болести	
Вкупно:	

4. Одобрено лекување според видот на лекувалиштето

Вкупно	Во бањи	Во планини	На море

(страна 2)

5. Места користени за бањски и климатски лекувања

Места	Број на инвалидите
Во бањи (да се наведат бањите поединечно)	
Во планини (да се наведат планинските места поединечно)	
На море (да се наведат местата на море поединечно)	

6. Парични податоци

Места	Просечна цена на чинењето на болесничкиот ден (исхрана и сместување)	Просечен износ на трошоците за лекување на еден инвалид	Вкупно исплатено
Во бањи			
Во планини			
На море			
Вкупно:			

39.

Врз основа на членот 56 став 1 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 52/61), Сојузната управа за работите на ветеринарството објавува

ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ**НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ И ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Во Списокот на ветеринарните биолошки препарати и лекови за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/62) во точката I во одделот 2 ветеринарното средство под бр. 89 Ослабен вирус на свињска чума произведен на свињи, за чие пуштање во промет одобрието е укинато со решение бр. 02-557/1 од 1 ноември 1962 година, се брише.

Одделот 5 (ветеринарно средство Nutricin 20+10, за чие пуштање во промет одобрието е укинато со решение бр. 02-1338/1 од 14 ноември 1962 година) се брише.

Бр. 02-130/1
16 јануари 1963 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за работите
на ветеринарството,
др Сава Михајловиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за утврдување за 1963 година на износот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1963 ГОДИНА НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ГЕНЕРАЛНА ДОЗВОЛА**

Во точката 5 став 2 во вториот ред наместо зборот: „само“ треба да стои зборот: „првенствено“.

Од сојузниот Државен секретаријат за надворешна трговија, Белград, 16 јануари 1963 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 став 2 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 27/60, 52/61 и 31/62) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА**

За државен советник во Сојузната комисија за нуклеарна енергија се назначува инж. Љубомир Барбалиќ, виш советник на истата Комисија.

Б. бр. 1
9 јануари 1963 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
37. Наредба за продажбата на девизи за увоз на технички стоки — — — — —	53
38. Правилник за лекување на воените инвалиди од војните во природни лекувалишта	53
39. Измени на Списокот на ветеринарните биолошки препарати и лекови за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	60
Исправка на Наредбата за утврдување за 1963 година на износот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола — — — — —	60